

ВОЗДВИЖЕНИЕ НА ЧЕСНИОТ Ж ГОСПОДОВ (КРСТОВДЕН) И ХРИ



На 17.9/30.9
се слават
храбрите Св.
Маченички
Вера, Нада,

Љубов, и нивната
мајка Св. Софија, кои
настрадале заради верата
во Христа во II век, за
време на царот Адријан.
Изнесени пред царот,
држејќи се меѓусебно за
раце, признале дека се
христијанки. Мачителот
прво ја мачел
12-годишната Вера, потоа
10-годишната Нада и
9-годишната Љубов. Тој ги
тепал, па ги фрлил во оган,
потоа во врела смола и ги
пресекол со меч. Храбрата
мајка ги погребала надвор
од Рим и го испуштила
својот дух на нивниот
гроб, за да биде заедно
со нив - на земјата, и
духовно - на небото каде
"блажените души на
нејзините славни ќерки
ја чекаат".

Пишува:
аџика Живанка ФИЛИПОВСКА


О, која уста ќе го восфа-
ли и кој јазик ќе го из-
рече потребното, таа
неосвоива тврдина на пра-
вославните и тоа победонос-
но оружје на Великиот Цар

Христос", тоа
свето оружје
со кое ја по-
беди смртта, го
победи адот.

И покрај
мачењето,
распетието и
смртта на Крс-
тот, Христовиот
гроб во кој беше
погребан е празен!
Ангелот соопштил:
"Христос не е овде,
воскресна!"

И покрај донесувањето
на неправедната пресуда
од Понтиј Пилат, изнудена од
завидливите еврејски прво-
свештеници и народни вода-
чи, Христос да биде распнат,
Христос воскреснал.

Опкружен од злобните Ев-
реи, камшикуван од управни-
кот Понтиј Пилат, осуден на
најсрамна и најстрашна смрт
со која ги казнувале најголе-
мите разбојници, со Трновиот
венец на главата, одејќи бос и



ВОЗДВИЖЕНИЕ НА ЧЕСНИОТ
ЖИВОТВОРЕН КРСТ ГОСПОДОВ

"КРСТОТ Е ЧУВАР НА ВСЕЛ СЛАВА НА АНГЕЛИТЕ И П

носејќи го тешкиот Крст на
плеќите, Христос пристигнал
на Голгота каде е распнат. Са-
танска рака со огромен чекан
го приковала Христос на Крс-
тот. Шајките навлегле во ра-
цете и нозете Христови. Крвта
бликнала. Капеле капки пре-
чиста крв од Трновиот венец
на главата, од рацете, од но-
зете, од целото тело, капеле
по Крстот. Исус со висок глас
извикал: "Оче! Прости им, оти
не знаат што прават!" "Оче, во
твои раце го предавам Својот
дух!" Но, Голгота не го униш-
тила Крстот, не го уништила
Бога. Тој Воскресна, а со тоа
го воскресна и целиот свет.
Безгрешниот Господ Исус
Христос, кој се жртвуваше за
спасение на светот, на Крстот
ги победи смртта и сатаната.
На третиот ден Тој Воскресна.

Христос ги зеде врз Себе
гревовите на светот и со Сво-
јата смрт на крстот се пренесе

"... gre{nicite
}e zaginat, i
neprijatelite
Gospodovi }e gi snema
zaedno so nivnata
slava i veli-ie; }e
is-eznat kako -ad".

Себеси за живот на светот.
Голгота, тоа место на смртта,
по распнувањето и по издиг-
нувањето на Христа на крстот,
стана купола на љубовта, која
се издигна над светот која
беше во мрачна пустина за да
ги обедини луѓето од сите
страни на светот во една црк-
ва, во една вера, да ги побра-
тими во една љубов. Таа гроз-
на нива на смртта, тоа место
на черепи преку Христа, пре-
ку Неговата победа над смрт-
та и Неговото Воскресение,

стана неисцрпен живоносен
извор на Новиот Завет, сим-
бол на животот, патоказ кон
еден нов свет, кон нова земја
и ново небо. Тој воскресна и
ги отвори вратите на вечнос-
та преку која оние кои веру-
ваат во воскреснатиот Хрис-
тос преминуваат од смрт во
живот.

А што се случило со греш-
ниците? За тоа одговор дал
псалмопевецот Светиот про-
рок цар Давид: "... грешниците
ќе загинат, и непријателите
Господови ќе ги снеса заедно
со нивната слава и величие; ќе
исчезнат како чад". (Псал. 36, 20)

Крсниот знак, кој бил знак
на пораз, Христос го претво-
рил во знак на победа. Затоа
во Светата Православна Црк-
ва се пее: "Крстот е чувар на
Вселената, украс на црквата,
...слава на ангелите и про-
паст на демоните".

Светиот Крст го пронашла



**СВ. МАЧЕНИЧКИ СОФИЈА,
ВЕРА, НАДА И ЉУБОВ**

Бога за ова откритие, плачејќи и крстејќи се пеел: "Господи помилуј!" Царицата Елена во сребрен ковчег го положила Крстот, и му го предала на Ерусалимскиот патријарх за да се чува за идните поколенија. Таа за себе зела дел од Чесното дрво на Крстот, а ги зела и светите клинци.

По повеќе години персискиот цар Хозрој го освоил Ерусалим и го однел Чесниот Крст Господов во Персија каде останал 14 години. Но, во 628 година, византискиот цар Ираклија го победил персискиот цар Хозрој и славно го вратил Крстот во Ерусалим. "Царот, во беден костум и босоног" (како што Христос одел по Голгота, носејќи го Својот Крст), го изнел Крстот на Голгота и го положил во Храмот "Воскресение", за вера и надеж на христијанскиот свет.

На празникот "Воздвижение на Чесниот и Животворен Господов Крст", (Воздвижение - Издигнување на Крстот над Вселената како знак на победа на христијанството над светот), одбележуваме два големи настани: Чудесното пронаоѓање на Чесниот Господов Крст на Голгота, и Враќањето на Чесниот Крст од Персија во Ерусалим.

моштите на повеќе светители. Со тоа Македонија стана богата со ретка светиња, бидејќи "Честицата од Чесното дрво е предмет со кој ниеден друг по светост не може да му се приближи". Во манастирот "Сите Светии", Охридско, честица од Господовиот Крст во свечена литија предаде аџија Андреј Ф. Михајловски, а во "Св. Георѓи Победоносец", с. Рајчица, аџика Нацка Митевска.

На 17.9/30.9 се слават храбрите Св. Маченички Вера, Нада, Љубов, и нивната мајка Св. Софија, кои настрадале заради верата во Христа во II век, за време на цар Адријан. Изнесени пред царот, држејќи се меѓусебно за раце, признале дека се христијанки. Мачителот прво ја мачел 12-годишната Вера, потоа 10-годишната Нада и 9-годишната Љубов. Тој ги тепал, па ги фрлил во оган, потоа во врела смола и ги пресекол со меч. Храбрата мајка ги погребала надвор од Рим и го испуштила својот дух на нивниот гроб, за да биде заедно со нив - на земјата, и духовно - на небото каде "блажените души на нејзините славни ќерки ја чекаат".

А каде е нивниот мачител? "Видов страшен безбожник, кој се превознесуваше и издигнуваше како кедрите ливански. Поминав и, ете, го нема; го побарав, и не го најдов". (Псал. 36, 35-36)

**Со благослов на Неговото
Високо Преосвештенство
Митрополит г. Горазд**

ЕНАТА, УКРАС НА ЦРКВАТА, РОПАСТ НА ДЕМОНИТЕ"

Св. Рамноапостолна царица Елена, мајка на римскиот цар Константин Велики, кој откако Бог му се јавил, со силата на Крстот, во битката, го победил Максимијан во 312 година, а во 313 година го издал Миланскиот едикт, за слобода на христијанската вера. Царицата заминала на аџилак во Светата Земја. Наредила да се пронајде каде е закопан Чесниот Крст Христов. Стариот Евреин по име Јуда, откако бил фрлен во јама, бил принуден да каже дека Крстот е закопан под идолскиот храм Венера. Царицата наредила веднаш да се урне идолскиот храм и да се копа длабоко околу гробот на Христос. Копајќи, пронајдени се три крста и клинците со кои Господ бил прикован на Крстот. Но, не знаеле кои од овие три крста е Христовиот. Тогаш поминувала поворка со мртовец и

*"O-e! Prosti im, oti ne znaat {to pravat!"
"O-e, vo tvoji race go predavam Svojot duh!"*

ерусалимскиот патријарх Макарие наредил да ги постават крстовите врз мртовецот и тоа еден по еден. Мртовецот не реагирал кога врз него го допреле и првиот и вториот крст. Но, кога го ставиле врз него третиот Крст, тој оживел, воскреснал. Со тоа бил откриен Чесниот и Животворен Крст Христов. Царицата Елена, со љубов, прва го примила Чесниот Крст, му се поклонила и го целувала, а патријархот Макарие го издигнал Крстот високо, го крвал и спуштал повеќе пати, вртејќи се на сите четири страни на светот. Народот со благодарност кон

"Спаси ги, Господи, Твоите луѓе и благослови го Твоео наследство. Дарувај им победа над непријателите на сите наши православни христијани и со Крстот Свој заштити го Твоео наследство". (Тропар на празникот)

Празникот се слави на 14.9/27.9. Честици од Чесното Дрво има во: Светата Земја, во Света Гора, во Црна Гора, во Хрватска, во Македонија.

На 10.2.2000 година, со торжествен звук на камбаната и химна на Чесниот Крст, во манастирот "Св. Јован Бигорски", со најголема почит монасите го пречекуваат Чесниот Господов Крст (две честици). Јас, аџика Живанка Филиповска, ги предадов честиците од Крстот на кој беше распнат Господ Исус Христос, во рацете на игуменот Партениј, кој ги вгради во сребрениот Кивот (Ковчег), во кој се и

МАНАСТИР "СИ СВЕТИ" ("СИТЕ СВЕТИИ")

Манастирот "Си Свети" има огромно културно и историско значење, тоа е свето место на многу чуда.



Чудата на манастирот "Си Свети" се бројни за: исцеление, имање пород, одржување во живот, среќа, радост и сл.

[WWW.SISVETI.COM.MK](http://www.sisveti.com.mk)